

Упатство за активирање
GLEY пакет

Регистрирање корисничка сметка на GLEY.mk

По активирање на дополнителниот Gley пакет, за да ги следите ТВ содржините, потребно е да регистрирате сопствена бесплатна корисничка сметка на Gley. За да го сторите тоа, посетете ја страницата www.gley.mk

Тоа може да го направите преку веб пребарувач на вашиот компјутер или лаптоп или преку пребарувач на мобилниот телефон, како што е прикажано во продолжение.

13:43




gley.mk



gley

ШТО САКАШ **КОГА** САКАШ **КОЛКУ** САКАШ



▶ *Достапноста на содржините зависи од регионот кај што се наоѓате

Инсталирајте ја апликацијата!



Посетете ја страницата www.gley.mk и на почетниот екран одберете **РЕГИСТРАЦИЈА**.

14:38



gley.mk



Име

Nikola

Презиме

Nikolovski

Е-Пошта

n.nikolovski123456@gmail.com

Лозинка

Nikola123*



Потврди ја лозинката

••••••••

- Прифаќам Општи услови за користење
- Прифаќам Правила за заштита на приватноста и за колачињата
- Известувај ме за новости и промоции

Пријавете се



На следниот екран пополнете ги бараните податоци. Внимавајте да внесете точна адреса за вашата електронска пошта, на која ќе добиете порака за потврда на регистрацијата.

Означете ги полињата за прифаќање на општите услови, заштита на приватност и колачиња, и потврдете со притискање на копчето **ПРИЈАВЕТЕ СЕ.**

14:45



АКТИВИРАЈТЕ ЈА GLEY
КОРИСНИЧКАТА СМЕТКА

Inbox

GLEY поддршка Feb 20

Translate to English



АКТИВИРАЈТЕ ЈА GLEY
КОРИСНИЧКАТА СМЕТКА

За успешно да ја завршите регистрацијата, кликнете на следниов линк за да ја потврдите е-поштата.

Потврди n.nikolovski123456@gmail.com

Во случај наведениот линк да не работи, во својот прелистувач ископирајте го следниов линк:

https://gley.mk/subscriber/verify_email/?token=b3B1bnNzbC1GVVB2aVoxcTNJRnZUSHRkVElzOURjVUxueDU4UU9HM0NQcjIHUTJOa0cwPQ==&email=a

Благодариме, GLEY известување

Ќе добиете информација дека треба да ја потврдите вашата е-пошта. Отворете ја апликацијата која ја користите за пристап до вашата е-пошта, отворете ја пораката која ја добивте од Gley и кликнете на копчето **ПОТВРДИ**.

Со ова, регистрирањето на вашата корисничка сметка на Gley е завршено. Немате обврска за дополнително плаќање, бидејќи услугата веќе ја активиравте преку Телеком. Сега е потребно само да ги поврзете Gley сметката и Gley ТВ пакетот активиран преку Телеком.

14:39



gley.mk



gley



n.nikolovski123456@gmail.com



Nikola123*



Ја забораивте лозинката?

Најавете се

Немате кориснички налог?

Пријавете се



26



Откако ќе кликнете на копчето за потврда во електронската порака која ја добивте од Gley, потребно е да се најавите на GLEY преку пребарувач во мобилниот телефон, да ги внесете корисничкото име и лозинката кои ги внесовте при регистрацијата и да кликнете на копчето **НАЈАВЕТЕ СЕ.**

14:46



gley.mk

Начин на активација на пакет



ПЛАТЕЖНА КАРТИЧКА

Активирајте пакет со вашата платежна картичка



ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ ОПЕРАТОР

Активирајте пакет добиен преку телеком оператор



14:46



gley.mk



gley

mk

Одберете оператор



Македонски
Телеком





A1 Македонија



26



На следниот екран, за начин на активација на пакет, одберете **ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ ОПЕРАТОР** и следно, одберете го операторот **МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ**.



Внесете го фиксниот телефонски број на кој, преку MagentaTV, веќе го активиравте GLEY дополнителниот пакет. Внесете го конто бројот од вашата сметка или единствениот матичен број на сопственикот на претплатничкиот договор со Македонски Телеком, кликнете **АКТИВИРАЈ** и поврзувањето автоматски ќе се реализира. Сега останува само да го поврзете MagentaTV Вох-от со вашата GLEY сметка. Тука повторно се враќате на MagentaTV Вох.

Поврзување на MagentaTV Box со вашата корисничка GLEU сметка

За да се најавите на **Gley** преку **MagentaTV** потребно е да ги имате поминато чекорите од упатството досега, односно да сте веќе регистрирани и најавени со вашето корисничко име и лозинка на www.gley.mk



ДОМА

ТВ КАНАЛИ

ВИДЕОТЕКА

ВИДЕО КЛУБ

АПЛИКАЦИИ

11:07

ФИЛМ НА ИВО ТРАЈКОВ

НЕКРСТЕНИ ДЕНОВИ

Љубов, грев и казна. Планинското село Пиарци е новата Содома и Гомора што целосно ќе исчезне во ноќта

ВО МОМЕНТОВ НА ТВ



На почетната страница на MagentaTV - ДОМА, во главното мени горе на екранот, одберете **АПЛИКАЦИИ**.



ДОМА

ТВ КАНАЛИ

ВИДЕОТЕКА

ВИДЕО КЛУБ

АПЛИКАЦИИ

21:55

ПРЕПОРАЧАНИ АПЛИКАЦИИ



YouTube Music



Google Play
Games

gley

НВОmax

prime video

Пронајдете ја апликацијата **Gley** и кликнете ја.

Доколку ја немате во листата апликации, преземете ја преку **Google Play Store**.

gley

Добредојдовте на GLEY

Првата македонска национална стриминг платформа. Се на едно место - најдобар избор на домашни, регионални и светски филмови и серии, како и детска содржина - преведени на македонски и албански јазик.

Активирајте го уредот



На почетниот екран на Gley, одберете **АКТИВИРАЈТЕ ГО УРЕДОТ**.

Логирајте се со вашето корисничко име и лозинка

Корисничко име

n.nikolovski123456@gmail.com

Лозинка

Nikola123*

Логирајте се

Логирајте се со активациски код

Отворете ја мобилната или WEB апликазијата и
внесете го следниот код:

123456789

https://gley.mk/profile/activate_device

Активирај уредот

За поврзување имате две опции: со внесување корисничко име и лозинка или преку логирање со активациски код.

Кај првиот начин, го внесувате вашето корисничко име и лозинка (истите што ги користевте при регистрацијата на www.gley.mk), кликнете **ЛОГИРАЈТЕ СЕ** и активирањето на вашиот уред е завршено.

16:10



gley.mk



gley

За пристап до содржините инсталирај ја апликацијата GLEY на мобилен телефон/таблет или Smart TV уред или пристапи на www.gley.tv на компјутер.

Активирај ТВ уред

Состојба на претплатата

Payment method

Сменете лозинка

Одјавете се

Инсталирајте ја апликацијата!



14:51



gley.mk



Активирајте го својот уред

Вашиот уред е успешно поврзан. За да проверите, притиснете на „проверете ја апликацијата“ на Вашиот уред.

Внесете го кодот за активирање на Вашиот уред:

123456789

Активирај



Кај вториот начин на активирање, преку активациски код, вратете се повторно на www.gley.mk и одберете **АКТИВИРАЈ ТВ УРЕД**. Внесете го кодот кој го добивте во апликацијата Gley преку **MagentaTV**, кликнете **АКТИВИРАЈ** и вашиот **MagentaTV Box** е поврзан со вашата **Gley сметка**. Сега можете да уживате во богатата понуда на локални, регионални, детски и филмски хитови во вашиот дом, кога сакате.

Уживајте со **MagentaTV** и **Gley!**